

АЛАРМ

ЗАДОЛЖУВАЊА

За само три месеци, во периодот декември 2012 и јануари и февруари 2013 година

ВЛАДАТА НА РМ ГИ ЗАДОЛЖИ ГРАЃАНИТЕ ЗА НОВИ



1.148.400.000€

една милијарда сто четириесет и осум милиони и четиристотини илјади евра.

Преку издавање државни записи и обврзници Владата се задолжи на **внатрешниот пазар** за **654,7 милиони евра**, а кај меѓународните кредитори (Светска банка, Дојче банк и ЕБОР) за **493,7 милиони евра**.

Ова значи дека за само три месеци Владата го задолжи секој граѓанин за дополнителни **574,2 евра**, односно секое четворочлено семејство за нови **2300 евра**. Со новите задолжувања, вкупниот долг на централната власт достигна износ од

3.000.000.000€

три милијарди евра

Ако се има предвид дека бруто-домашниот производ (БДП) на РМ е 7,5 милијарди евра, јасно е дека само долгот на Владата (долгот на општините е непознат) изнесува близу **40% од БДП**.

НОВИ 90 ЗАКОНИ БЕЗ ОПОЗИЦИЈА

За само два месеци, во периодот од 24.12.2012 до 25.02.2013 година, гласачката машинерија на Владата сместена во Собранието на РМ (во отсуство на опозицијата) **изгласа 90 закони**, од кои само



5 закони се донесени заради усогласување со законодавството на ЕУ. **36 закони** беа донесени во **скратена постапка**, од кои **2 за нови задолжувања** на граѓаните на РМ кај странски финансиски институции. Во **скратена постапка** и **во отсуство на опозицијата** Собранието го измени и го дополни **Деловникот на Собранието** на Република Македонија, постапка што се коси со основните правила и принципи на демократијата.

Меѓу 36-те закони донесени во скратена постапка се и следниве: Законот за здравственото осигурување, Законот за јавните набавки, Законот за придонеси од задолжително социјално осигурување, Законот за државните службеници, јавните службеници, Законот за Владата на РМ, Законот за основното образование, Законот за средното образование, Законот за високото образование, Законот за социјалната заштита, Законот за работните односи, Законот за градење.

ВРАБОТУВАЊА

ПЕРИОД

од **11.12.2012**
до **24.02.2013**

ВКУПЕН БРОЈ НА ВРАБОТУВАЊА

4225
ВРАБОТЕНИ

преку **513 огласи**
на определено време **2789**
на неопределено време **1436**.



Од **2789** вработувања на определено време **2665 СЕ ВО ОСНОВНИ И СРЕДНИ УЧИЛИШТА**

Од **1436** вработувања на неопределено време, **323** се во здравствените установи, **260** во Влада на РМ - Секретаријат за спроведување на рамковниот договор, **251** во детски градинки, социјални установи и училишни/студентски домови, **166** во единиците на локалната самоуправа и локалните комунални претпријатија, **155** во министерства, агенции, Собрание на РМ и во Кабинетот на Претседателот на РМ, **30** во УЈП, **93** во јавните научни установи и на универзитетите, а **39** во театрите и другите установи од областа на културата.

2665
во основни и средни училишта



ПЕРИОД

од **11.12.2012**
до **11.01.2013**



до денот на распишување на локалните избори

ВКУПЕН БРОЈ НА ВРАБОТУВАЊА

3979
ВРАБОТЕНИ

преку **470 огласи**
на определено време **2574**
на неопределено време **1405**.

Од **2574** вработувања на определено време **2468 СЕ ВО ОСНОВНИ И СРЕДНИ УЧИЛИШТА**

(скоро сите до 31.08.2013, т.е до завршување учебната 2012/2013 година)

Од **1405** вработувања на неопределено време, **415** вработувања во органите на централната власт (дури **260** во Секретаријатот за спроведување на рамковниот договор), Собранието на РМ и во Кабинет на Претседателот на РМ;

415
во органите на централната власт



323 вработувања во здравствените установи, **233** во детски градинки и училишни/студентски домови, **220** во единиците на локалната самоуправа и локалните јавни претпријатија, **93** во јавните научни установи и на универзитетите, **39** во театрите и другите установи од областа на културата, **30** во УЈП и **15** вработувања во меѓуопштински центри за социјална работа.

ПЕРИОД

од **12.01.2013**
до **24.02.2013**



по денот на распишување на локалните избори

(спротивно на законската забрана и јавното укажување од Државната комисија за спречување корупција)

ВКУПЕН БРОЈ НА ВРАБОТУВАЊА

246
ВРАБОТЕНИ

преку **43 огласи**
на определено време **215**
на неопределено време **31**.

Најголем број огласи (**197**) се објавени за вработување во основните и средните училишта и тоа: во Гостивар (**50**), Кондово (**25**), Василево (**17**), Пласница (**15**), с.Ињево (**15**), Чаир (**14**) с. Лојане (**11**), Кавадарци (**10**). Од останатите **49** вработувања најбројни се огласите на факултетите, од кои само **23** вработувања на Градежниот факултет и **11** вработувања во Домот за стари лица „Киро Крстески Платник“ – Прилеп.



FOUNDATION ФОНДАЦИЈА
OPEN OTBOREHO
SOCIETY OPIШTECTBO
MACEDONIA МАКЕДОНИЈА